

ОТВОРЕН ПОВИК **ЗА МЕНТОР** ВО ИНИЦИЈАТИВАТА **САМОЗАСТАПУВАЧ ИНФЛУЕНСЕР** ВО РАМКИ НА **NEUEYT** ПРОЕКТОТ

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВАТА

Самозастапувач инфлуенсер е активност која се имплементира во рамки на проектот **NEUEYT** – и има за цел млади од маргинализирани и незастапувани групи да ги поврзе да работат во тим со други млади. Тие ќе работат по низа модули при што ќе стекнат знаења да се самозастапуваат преку различни видови на дигитални алатки, меѓу кои и социјални медиуми. Главната цел е да бидат слушнати и да поттикнат реакција кај релевантните креатори на политики. Преку онлајн обуки 5 млади лица од маргинализиран и недоволно застапувани заедници ќе стекнат соодветни вештини и потоа заедно со ментори ќе работат на себе застапување преку дигитални алатки. Обуките се предвидени да траат 5 месеци, еднаш неделно ќе има теоретско предавање преку онлајн платформа и потоа практична работа со менторот. Крајниот резултат е креирање на блог, друг тип на онлајн медиум или страница на социјални медиуми, преку кои ќе се презентираат својот личен предизвик/проблем на релевантните теми (и), преку раскажување приказни, лични искуства, проблеми, интервјуа, препораки, дебати, анкети итн. Блогот или другиот тип на медиуми, или социјалните медиуми ќе бидат алатка за презентирање на проблемите со кои се соочуваат граѓаните од недоволно застапените заедници пред пошироката публика, а со главна цел да се самозастапуваат и да ја застапуваат заедницата која ја претставуваат, да бидат слушнати и да предизвикаат реакција од релевантните креатори на политики.

Главни цели:

- Да се развијат дигитални вештини за луѓе/млади од недоволно застапените заедници.
- Да се добие онлајн сертификат за инфлуенсер за самозастапување.
- Да им се дозволи на младите од недоволно застапените/руралните заедници да зборуваат во свое име застапувајќи ги нивните права и демократското учество на заедницата што ја претставуваат
- Да им се овозможи на младите кои не се недоволно застапени да станат повеќе свесни за заедницата преку директна поддршка и менторство на младите од недоволно застапените заедници.
- Да се подигне свеста на заедницата за потребите на недоволно застапените
- Да се иницираат активности, соработки, дискусии или промени во политиките за подобрување на животот на недоволно застапените заедници.

Ваша задача:

- Учество на обуки во траење од 5 месеци (3-4 часа неделно),



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



- Извршување на практични задачи со учесниците,
- Поддршка и пренесување на знаење на учесниците,
- Евалуација на програмата.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ НА КАНДИДАТИТЕ:

- Млади луѓе од Македонија од 16-30 години,
- Имаат основно познавање на англиски јазик, основно познавање на управување со социјални медиуми, интернет пребарувачи, пакет MS Office
- Имаат интерес за социјални теми и сакаат да придонесат кон подобрување на животот на лицата од маргинализирани или недоволно застапени заедници
- Сакаат да придонесат во подобрување на животот на лицата од маргинализирани или недоволно застапени заедници преку работа во тим.

БЕНЕФИТИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ:

- Стекнување на вештини и унапредување на постоечки, преку Тренинг обуки од искусни младински работници,
- Стекнување на претприемачки вештини за водење на онлајн бизнис,
- Сертификат
- Сопствен медиум преку кој понатаму ќе може да го развиваат и монетизираат,
- Можност за средба со креатори на политики,
- Можност за учество во останати активности на организацијата, препораки за понатамошни ангажмани во невладин сектор за учество на настани или друго, итн.

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ ИЛИ НОМИНИРАТЕ УЧЕСНИК?

Доколку се проаногате во потребните квалификации или пак сакате да номинирате учесник/ментор ве молиме аплицирајте до 24-ти април 2022, со испраќање мејл на rosica@porakanova.org, со име, презиме и контакт мобилен телефон и мејл.